



За нас

[Изложби](#)[Планирани](#)[Архива](#)[2014](#)[2013](#)[2012](#)[2011](#)[2010](#)[2009](#)[2008](#)[2007](#)[2006](#)[2005](#)[2004](#)[Колекција](#)[Публикации](#)[Едукација](#)[Истражувачки центар](#)[Корисни врски](#)

Контакт информации

Адреса:

Самоилова бб, П.фах 482
1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: (02) 311 77 34

[>> Повеќе информации](#)[>> Локација - мапа](#)
[Почеток](#) > [Изложби](#) > [Архива](#)

english

барај...

Национална колекција



Јордан Грабул
Парадокс на
егзистенцијата, 1969
боена шперплоча

9. Биенале на млади: Nature morte

15.09.2011 - 15.10.2011

Можеби токму затоа што е долго гледана како најниско вреднуваниот во хиерархијата на жанрови, Мртвата природа се задржа како предизвик. Препознана е кајпрво како натпревар во вештината на создавање илузија, растоварена од големи очекувања, се наметна како ослободувачка, развијаја, кодиран јазик. Ако ги тргнеме Исус и апостолите од ренесансната Таяна вечера и ако фриме крупен план на остатоците од храна... се отвора една нова линија, свет во кој спокојно може да биде студирана композицијата, структурата и да се соопшти резултатот, лабораторија во која се тестира исцрпноста на еден стил или идеја. По неколку векови допишување, Пол Сезан конечно, со своите мртви природи го најави крајот на една епоха во визуелната уметност, модерната тоа едвај го дочека и го легитимира новото истражување на парадоксот. Подоцна, во духот на она што го кажува Фридрих Ницше дека за возвишени работи или се молчи или се зборува цинично и невино, се отвори простор за хуморот на Енди Ворхол, тој ја враќа играта на создавање илузији и почнува да ја слика современата, супермаркет - трпеза. Јозеф Бојс се обиде да отиде од онаа страна на делото за директно да расправа за уметноста со честитот објект на мртвата природа, мртвото зајак. Физички невозможно, предложи Демијан Хирст, со својата ајкула, Хана Аренд потврдува, субјектот, "кој", треба да има капацитет самиот себе да се набљудува како објект, "што", за да ја разбере својата природа. Во меѓувреме, темата продолжува. Самото име на жанрот што го става акцентот навидум дијаметрално спротивно во различни јазици, инспирира различни пристапи. На англиски (Still life) се зборува за живот кој е вкочанет, замрзнат, на француски (Nature morte), како и кај нас зборуваме за мртвилото, но на нешто што има животен континуитет, што се регенерира, трансформира, се преродува. Парадоксот колку што повикува на длабока, дури религиозна внесеност, толку влече кон пародија, субверзија, деконструкција. Самиот Жак Дерида жали што нема сликарски талент бидејќи своите размислувања за религијата најлесно би ги пренесол, смета, преку Мртва природа (неговата неизведена раслукана калинка/граната, на маса во христијанска велигденска/еврејска пасха вечер). Феноменот на глобализацијата, особено реакцијата на периферијата, претставуваат уште еден тест за одржливоста на концептот на жанрот Мртва природа или за нејзиниот можен развој. Судирот на културните традиции може (или не) да даде дополнително оправдување за досегашната линија истражувања, да даде нов можен правец или, едноставно, да докаже дека сме во период на криза, премислувања, без сосема јасна идеја каде одиме. Биеналето на млади уметници во Македонија денес, дава фрагменти од сликата за можен одговор. Претставените дела се концентрираат на прашањето на легитимизација на уметничкото дело како такво во денешната социјална рамка; фронтално го напаѓаат проблемот исмевајќи ги сеништата на дамнешните ритуали што го изгубиле своето значење заглавени во евтина некролатрија; го издвојуваат и го подвлекуваат адамовски стариот елемент на мртвата природа, симбол на моралните дилеми, во прв план; ја анализираат животноста во разиграните минерални форми, но исто така одбиваат да се задлабочат во парадоксот и излезот го наоѓаат во храбар, оптимистички поглед кон неизвесноста, го инвертираат односот уметник-дело или ја ограничуваат својата интервенција на инстантен стрип-ефект.

Кустос: Мира Гакина

Учесници:

Матеј Богдановски; Слаџана Богоска; Кристина Божурска; Софија Грабулоска; Ива Димановска; Филип Достовски; Драгана Заревска; Ана Ивановска; Климентина Јајческа; Ѓорѓе Јовановик; Филип Јовановски; Игор Јосифов; Ивана Лазаревска; Горан Менков; Јован Наумоски; Марија Сотировска ; Далибор Тренчевски; Никола Узуновски

Стани член · За веб страната · © НУ МСУ Скопје · Изработено од B2C Software